



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 10
година XXI
04.09.2017 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ "Тодор Јанев" – Чашка во учебната 2017 – 2018 година

Се објавува, Решение за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ "Тодор Јанев" – Чашка во учебната 2017 – 2018 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/2
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02) и член 41 став 7 од Законот за Основното образование ("Службен весник на РМ" бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.08.2017 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2017 - 2018 година

член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2017 – 2018 година.

член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 965/5
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ "Лирија" – Горно Јаболчиште во учебната 2017 – 2018 година.

Се објавува, Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ "Лирија" – Горно Јаболчиште во учебната 2017 – 2018 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/3
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02) и член 41 став 7 од Законот за Основното образование ("Службен весник на РМ" бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и

127/16), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.08.2017 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2017 - 2018 година

член 1

Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2017 – 2018 година.

член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 965/6
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ “Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2017 – 2018 година.

Се објавува, Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ “Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2017 – 2018 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/1
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02) и член 41 став 1 и 7 од Законот за Основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08,

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.08.2017 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2017 - 2018 година

член 1

Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2017 – 2018 година.

член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 965/4
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2016 – 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2016 – 2017 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/5
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Чашка (“Службен гласник на Општина

Чашка” бр.2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.08.2017 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2016 - 2017 година

член 1

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2016 - 2017 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 965/8
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Лирија” – Горно Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година.

Се објавува, Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Лирија” – Горно Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/4
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Чашка (“Службен гласник на Општина Чашка” бр.2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.08.2017 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Горно Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година

член 1

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Горно Јаболчиште во учебната 2016 - 2017 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 965/7
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Петре Поп Арсов” – Богомила во учебната 2016 – 2017 година.

Се објавува, Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Петре Поп Арсов” – Богомила во учебната 2016 – 2017 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/6
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Чашка (“Службен гласник на Општина Чашка” бр.2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.08.2017 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 – 2017 година

член 1

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 - 2017 година.

член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 965/9
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во урбанистичко – планска документација на КП 3245/2 КО Владиловци

Се објавува, Одлука за вклопување во урбанистичко – планска документација на КП 3245/2 КО Владиловци, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/9
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 29.08.2017 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3245/2 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 3245/2 КО

Владиловци во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08- 965/11
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во урбанистичко – планска документација на КП 133/4 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во урбанистичко – планска документација на КП 133/4 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/10
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11,

162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 29.08.2017 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 133/4 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 133/4 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08- 965/12
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Илас Шаќиров од с.Горно Јаболчиште

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Илас Шаќиров од с.Горно Јаболчиште , што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година.

Бр. 09- 998/8
31.08.2017 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр 5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.08.2017 донесе :

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства на Илас Шаќиров од с.Горно Јаболчиште

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Илас Шаќиров од с.Г.Јаболчиште за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08- 965/10
29.08.2017 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Решение за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ “Тодор Јанев” – Чашка во учебната 2017 – 2018 година
2. Решение за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2017 - 2018 година
3. Заклучок за објавување на Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ “Лирија“ – Горно Јаболчиште во учебната 2017 – 2018 година.
4. Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2017 - 2018 година
5. Заклучок за објавување на Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ “Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2017 – 2018 година.
6. Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2017 - 2018 година
7. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2016 – 2017 година
8. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2016 - 2017 година
9. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Лирија“ – Горно Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година
10. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Горно Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година
11. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ “Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 – 2017 година.
12. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 – 2017 година
13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во урбанистичко – планска документација на КП 3245/2 КО Владиловци
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3245/2 КО Владиловци
15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во урбанистичко – планска документација на КП 133/4 КО Чашка
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 133/4 КО Чашка
17. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Илас Шакиров од с.Горно Јаболчиште
18. Решение за одобрување на финансиски средства на Илас Шакиров од с.Горно Јаболчиште

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Далибор Таневски
Техничка обработка: Димче Ангелов**